



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Вторник, 19 декември 1967
Скопје
Број 41

Претплатата за 1967 год. изнесува 45 (4.500) дин. Овој број чини 1,60 (160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16.

354.

Врз основа на член 57 од Законот за јавните патишта „Службен весник на СРМ“ број 35/67), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ДРУМСКИ ЗАПРЕЖНИ ВОЗИЛА

I

За друмски запрежни возила се плаќа годишен надоместок за употреба на јавните патишта, и тоа:

1) За двоосни возила:

- до 600 кгр. носивост — — — 60 динари
- преку 600 кгр. носивост — — — 100 динари
- пајтони — — — — — 40 динари
- шпедитерски до 1 тон носивост — — — 150 динари
- шпедитерски преку 1 тон носивост, за секој започнат тон носивост над 1 тон уште по — — — 100 динари

2) За едноосни возила:

- едноосни коли — — — — — 20 динари
- полупајтони (чези) — — — — — 50 динари

Општинското собрание може надоместокот од претходниот став да го зголемува или намалува до 25%.

II

До колку јавниот превоз се врши како редовно и главно занимање, надоместокот од претходната точка се плаќа во троен износ, а ако се врши како споредно занимање во двоен износ.

Износите на надоместоците од претходниот став се намалуваат за 30% ако возилата имаат тркала со гуми.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2667/1

25 ноември 1967 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

355.

Врз основа на член 10 од Законот за заштита на домашниот филм и за органите на општественото самоуправање во областа на филмот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 11/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ИЗБОР НА ФИЛМОВИ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ НА ФИЛМОВИ „МАКЕДОНИЈА-ФИЛМ“ ВО СКОПЈЕ

1. Се утврдува дека им престанува функцијата, поради истекот на мандатот, на следните членови на Советот за избор на филмови на Претпријатието за промет на филмови „Македонија-филм“ во Скопје:

— ГОРЕ ВАСИЛЕВСКИ, филмски рецензент на РТВ Скопје;

— д-р МИЛАН ГУРЧИНОВ, доцент на Филозофскиот факултет во Скопје;

— ТОМИСЛАВ ЗОГРАФСКИ, музичар;

— ВАСИЛ ИЉОСКИ, писател;

— КУЗМАН КУЗМАНОВСКИ, директор на Претпријатието Градски кина во Скопје;

— КОЧО НЕТКОВ, филмски работник;

— МИРКО ПАВЛОВСКИ, предавач на Филозофскиот факултет во Скопје;

— ГОРГИ СТАРДЕЛОВ, асистент на Филозофскиот факултет во Скопје;

— ДИМИТАР КОСТАРОВ, режисер.

2. За членови на Советот за избор на филмови на Претпријатието за промет на филмови „Македонија-филм“ во Скопје, се именуваат:

а) Со мандат од една година

— ПЕТРЕ АНДРЕЕВСКИ, писател;

— АНАТОЛИ ДАМЈАНОВСКИ, предавач на Филозофскиот факултет во Скопје;

— ТРАЈЧЕ ПОПОВ, филмски работник.

б) Со мандат од две години

— АЛЕКСАНДАР ГУРЧИНОВ, филмски работник;

— БРАНКО ПОП ГЛИГОРОВ, музичар;

— ЦВЕТАН СТАНОЕВСКИ, филмски критичар;

— ЖИВКО ЧИНГО, писател;

— ГЛИГОР ЧЕМЕРСКИ, академски сликар.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-2522/2

10 ноември 1967 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

356.

Врз основа на член 10 од Законот за заштита на домашниот филм и за органите на општественото самоуправање во областа на филмот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 11/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ФИЛМСКИОТ СОВЕТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ „ВАРДАР-ФИЛМ“ ВО СКОПЈЕ

1. Се утврдува дека им престанува функцијата, поради истекот на мандатот, на следните членови на Филмскиот совет на Претпријатието за производство на филмови „Вардар-филм“ во Скопје:

— ДРАГУТИН АВРАМОВСКИ, академски сликар;

— АЦО АЛЕКСИЕВ, главен уредник на РТВ Скопје;

— ДИМИТАР ДИМИТРОВСКИ, уредник на Издавачкото претпријатие „Култура“ во Скопје;

- АЛЕКСАНДАР ЕЖОВ, литературен критичар;
- СЛАВКО ЈАНЕВСКИ, писател;
- ИЛИЈА МИЛЧИН, директор на Драмата на Народниот театар во Скопје;
- ПАНЧЕ МИХАИЛОВ, уредник на рубрика во НИП „Нова Македонија“ во Скопје;
- ТОМИСЛАВ ЧОКРЕВСКИ, републички секретар за образование, наука и култура;
- ВЕЛИМИР БРЕЗОВСКИ, началник на одделение во Институтот за национална историја.

2. За членови на Филмскиот совет на Претпријатието за производство на филмови „Вардар-филм“ во Скопје, се именуваат:

- а) Со мандат од една година
 - ЈОВАН БОШКОВСКИ, сценарист;
 - ЃОРЃИ ВАСИЛЕВСКИ, филмски критичар;
 - ИЛИЈА ЈОСИФОВСКИ, социолог;
 - ДИМИТРИЈЕ ОСМАНЛИ, филмски работник.
- б) Со мандат од две години
 - НИКОЛА БОШАЛЕ, политички работник во ЦК СКМ;
 - ЃОРЃИ ВОСБОКИЛОС, директор на „Македонија-филм“;
 - ПЕТАР МАЗЕВ, академски сликар;
 - АНТЕ ПОПОВСКИ, писател и
 - ТОМА ПРОШЕВ, композитор.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-2522/1

10 ноември 1967 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

357.

Врз основа на член 42 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО СКОПЈЕ

- 1. Се утврдува дека им престанува функцијата, поради истекот на мандатот, на следните членови на Советот на Педагошката академија во Скопје:
 - РЕЦЕП БАЈРАМИ, професор во Албанската учителска школа „Зеф Љуш Марку“ во Скопје;
 - МИХАИЛО БАНДЕ, советник во Градското собрание Скопје;
 - РУЖА БРАЈКОВСКА, учителка во Основното училиште „Вера Циривири“ во Скопје.

- 2. За членови на Советот на Педагошката академија во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:
 - РИСТО ЃОРЃЕВСКИ, вонреден професор на Филозофскиот факултет во Скопје;
 - МИЛИЦА КОНЕВСКА, научен соработник во Институтот за македонски јазик и
 - КОДРА МАСАР, на работа во Институтот за национална историја.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-2440/1

10 ноември 1967 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

358.

Врз основа на член 42 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО БИТОЛА

1. Се утврдува дека му престанува функцијата, поради истекот на мандатот, на член на Советот на Педагошката академија во Битола на

ИЛИЈА ПЕТРОВСКИ, заменик јавен обвинител во Битола.

2. За член на Советот на Педагошката академија во Битола, со мандат од две години, се именува

ТОДЕ ЃОРЕВСКИ, главен уредник на „Битолски гласник“ во Битола.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-2486/1

10 ноември 1967 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

359.

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПТТ И РАДИО-СООБРАЌАЈ

1. Се именува за главен инспектор на Републичкиот инспекторат за ПТТ и радио-сообраќај, БОЈАН ЈАНЧЕВСКИ, досегашен инспектор за ПТТ и радио сообраќај.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-2461/1

10 ноември 1967 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

360.

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦИ И ЖИЧАРИ

1. Се именува за главен инспектор на Републичкиот инспекторат за железници и жичари, НИКОЛА БЕЛЕВСКИ, досегашен инспектор за железници и жичари.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-2461/3

10 ноември 1967 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

361.

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за ре-
публиката управа („Службен весник на СРМ“ бр.
17/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА РЕ- ПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПАТИШТА И ПАТЕН СООБРАЌАЈ

1. Се именува за главен инспектор на Репуб-
личкиот инспекторат за патишта и патен сообра-
ќај, инж. КЛИМЕНТ СТЕФАНОВСКИ, досегашен
инспектор за патишта.

2. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-2461/2

10 ноември 1967 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

362.

Врз основа на член 80 став 1 од Основниот
закон за избор на работнички совети и други ор-
гани на управувањето во работните организации
(„Службен лист на СФРЈ“ број 15/64), Извршниот
совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ГЕОЛОШКИОТ ЗАВОД — СКОПЈЕ

I. За членови на Конкурсната комисија за
спроведување на конкурсот за именување дирек-
тор на Геолошкиот завод — Скопје, се именуваат:

1. инж. БЛАГОЈА ФИЛИПОВСКИ, помошник
на републичкиот секретар за индустрија и трго-
вија.

2. д-р ИВАН НЕСТОРОВ, доцент на Природ-
но-математичкиот факултет во Скопје.

II. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-2470/1

10 ноември 1967 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

363.

Врз основа на член 42 од Законот за високото
школство во Социјалистичка Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Извр-
шниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНО- ВИ НА СОВЕТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

1. Се утврдува дека им престанува функцијата,
поради истекот на мандатот, на следните членови
на Советот на Правниот факултет во Скопје:

— ЈОРДАН БРАЖАНСКИ, новинар;

— ТРАЈКО ЈОВЕВ, адвокат од Скопје;

— ФЕМИ МУЧА, потсекретар во РСВР;

— ТОМЕ ПУЛЕЈКОВ, судија на Окружниот
суд во Скопје и

— БОРО ЧАКАР, јавен правобранител во Ско-
пје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-2485/1

10 ноември 1967 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

364.

Врз основа на член 18 од Законот за социјал-
ни установи („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65),
Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНО- ВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТУВА- ЊЕ И ЗГРИЖУВАЊЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ВО СКОПЈЕ

1. Се утврдува дека им престанува функција-
та, поради истекот на мандатот, на следните чле-
нови на Советот на Заводот за образование, воспи-
тување и згрижување на деца и младинци во Ско-
пје:

— ЉУБОМИР ВАРОШЛИЈА, раководител на
група во ЦК СММ;

— РАТКО ДИМОВСКИ, службеник во РСВР;
— ВЕЉО ТЕОДОСИЕВСКИ, секретар на коми-
сија на Републичкиот совет на ССЈ за Македонија;

2. За членови на Советот на Заводот за обра-
зование, воспитување и згрижување на деца и
младинци во Скопје, со мандат од две години, се
именуваат:

— МИЛОШ АНГЕЛОВСКИ, виши инспектор во
РСВР;

— МИРЈАНА ГОШЕВА, член на ЦК СММ и
— ЛАМБЕ НЕСТОР, директор на Училиштето
за ученици во стопанството „Димитар Влахов“ во
Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-2447/1

10 ноември 1967 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

365.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Зако-
нот за високото школство во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија („Службен весник на СРМ“ бр.
15/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТНИЦИ ВО СКОПЈЕ

1. Се утврдува дека им престанува функцијата,
поради истекот на мандатот, на следните членови
на Советот на Вишата школа за социјални работ-
ници во Скопје:

— ВЛАДИМИР ТАНЕВСКИ, виши предавач на
Правниот факултет во Скопје;

— СУЛТАНА ШКАРТОВА, советник во Репуб-
личкиот секретаријат за правосудство.

2. За членови на Советот на Вишата школа за
социјални работници во Скопје, со мандат од две
години се именуваат:

— НОВАК МАРКОВСКИ, советник во Секрета-
ријатот за законодавство и организација;

— ЈАКОВ ЛАЗАРЕВСКИ, на работа во Инсти-
тутот за социолошки и политичко-правни истра-
жувања.

3. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-2327/1

10 ноември 1967 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

366.

Врз основа на член 18 од Законот за социјални установи („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА СТРУЧНОТО ЗАНАЕТЧИСКО УЧИЛИШТЕ СО ПРАКТИЧНА ОБУКА ЗА ГЛУВИ ДЕЦА ВО СКОПЈЕ

1. Се утврдува дека им престанува функцијата, поради истекот на мандатот, на следните членови на Советот на Стручното занаетчиско училиште со практична обука за глуви деца во Скопје:

— МАРЧЕ ВАСИЛЕВСКИ, политички работник во ЦК СКМ;

— ДИМИТАР ПЕКЕВСКИ, на работа во Заштитната работилница „Светлост“ во Скопје;

— ЉУПЧО СИМЕОНОВ, стручен соработник во Заводот за социјални прашања на СРМ.

2. За членови на Советот на Стручното занаетчиско училиште со практична обука за глуви деца во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

— РАДЕ АТАНАСОВ, секретар на Извршниот одбор на Сојузот на глувите на Македонија;

— МИЛИЦА МИЛИК, социјален работник во Заводот за социјални прашања на СРМ и

— БОГОЉУБ ВЕЛЈАНОВСКИ, дефектолог во Заштитната работилница „СВЕТЛОСТ“ во Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-2521/1

10 ноември 1967 година

Скопје

Претседател

на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

367.

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за организацијата и работењето на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/67), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Се именува за потсекретар во Извршниот совет на должност началник на Управата за персонални прашања, ТРАЈКО КЕЦКАРОВСКИ, судија на Окружниот суд во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-2732/1

10 ноември 1967 година

Скопје

Претседател

на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

368.

Врз основа на член 40 од Законот за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен весник на СРМ“ бр. 36/66), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

НАРЕДБА

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ ОД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ВО 1968 ГОДИНА

I

Според одредбите на оваа наредба во 1968 година ќе се организираат и спроведуваат потребните мерки за спречување на следните добиточни заразни болести:

1. Бес;
2. Туберкулоза;
3. Бруцелоза;
4. Антракс;
5. Шушкавец;
6. Чума кај свињите;
7. Црвен ветар кај свињите;
8. Краста;
9. Чума кај птиците;
10. Сакагија;
11. Заразна кривотница кај овците;
12. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата;
13. Заразна агалакција кај овците;
14. Тифус кај птиците и бел пролив кај пилињата;
15. Белодробна стронгилоза и стомачно-цревни паразити кај овците и говедата;
16. Ехинококоза;
17. Пироплазмоза;
18. Заразни болести кај пчелите;
19. Метиљавост;
20. Заразно пресушување на вимето;
21. Гангренозно воспаление на вимето кај овците;
22. Лептоспироза.

II

1. Бес

Превентивно инјектирање на кучињата против бесот ќе се изврши во целата Република од 1 јануари до 31 март 1968 година.

На превентивно инјектирање подлежат сите кучиња постари од 3 месеци.

Кучињата кои до 31 март 1968 година немаат три месеци, како и кучињата што ќе се окучат подоцна, превентивно ќе се вакцинираат дополнително и sukcesивно по навршувањето на тримесечна возраст.

2. Туберкулоза

Општа туберкулинизација на говедата ќе се изврши во целата Република, а на кокошките во стопанства што се занимаваат со производство на јајца и живина за расплод.

Во општествените земјоделски стопанства туберкулинизација на говедата ќе се изврши два пати и тоа првата во периодот од 1 март до 31 мај 1968 година, а втората 6 месеци по првата.

Во периодот од 1 март до 30 јуни 1968 година ќе се изврши туберкулинизација на најмалку 50% од постојниот број говеда на индивидуалниот сектор во општината. Во периодот од 1 септември до 31 декември 1968 година ќе се изврши туберкулинизација на преостанатиот дел индивидуални говеда во општината.

Нововнесените говеда за приплод во Републиката задолжително ќе се туберкулинизираат најдоцна три месеци од нивното внесување.

3. Бруцелоза

Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња од индивидуалниот сектор и сите говеда и свињи во општествените земјоделски стопанства ќе се земе крв за преглед на бруцелоза.

Во општествените земјоделски стопанства, од говедата и свињите два пати ќе се земе крв за преглед на бруцелоза и тоа прв пат најдоцна до 31 мај 1968 година, а вториот пат шест месеци по првото земање.

Во периодот од 1 март до 30 јуни 1968 година ќе се земе крв од најмалку 50% од постојниот број крави, јуници, бикови и јунчиња на индивидуалниот сектор во општината, а во периодот од 1 септември до 31 декември 1968 година ќе се земе крв од преостанатиот дел индивидуални крави, јуници, бикови и јунци.

Од сите нововнесени говеда и свињи за приплод во Републиката задолжително ќе се земе крв за преглед на бруцелоза најдоцна 21 ден од нивното внесување.

4. Антракс

Во сите дистрикти на антраксот ќе се изврши еднократно инјектирање на добитокот (говедата, овците и коњите) против болеста антракс во периодот од 1 април до 31 мај 1968 година.

Грлата кои во пропишаниот период од претходниот став не ги исполнуваат условите за инјектирање против антраксот, како и грлата што ќе се отелат, ождребат и ојагнат подоцна, дополнително ќе се вакцинираат против антраксот кога ќе ги исполнат пропишаните услови.

Регистрираните населби како дистрикти на антраксот во кои во последните десет години (1958 — 1967 година) лабораториски не е установен антраксот кај добитокот нема да се третираат како дистрикти на антраксот.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството (во натамошниот текст: општинскиот орган на управата за ветеринарство) во срок од 10 дена по објавувањето на оваа наредба ќе одреди кои места на подрачјето на општината во смисла на став 2 од оваа точка се сметаат за антраксни дистрикти.

Во сите населби во кои во текот на 1968 година се установи антракс ќе се изврши еднократно инјектирање на добитокот (говеда, овци, коњи) против болеста антракс.

Еднократно инјектирање на добитокот против антраксот ќе се изврши и во сите општествени земјоделски стопанства што се снабдуваат со фураж однадвор, кога фуражот потекнува од антраксен дистрикт односно кога не се знае неговото потекло.

5. Шушкавец кај говедата

Мерките пропишани за инјектирањето на добитокот против антраксот ќе се применуваат и против шушкавецот, со таа разлика што против шушкавецот ќе се вакцинираат само говеда, а како дистрикти на шушкавецот во смисла на оваа наредба ќе се сметаат населбите во кои шушкавецот е утврден во последните пет години (1963 — 1967 година).

Еднократно инјектирање против шушкавецот ќе се изврши и во сите говеда помлади од 3 години во сите општествени земјоделски стопанства што се снабдуваат со фураж однадвор, кога фуражот потекнува од дистрикт на шушкавецот односно кога не се знае неговото потекло.

6. Чума кај свињите

Задолжително превентивно инјектирање на свињите против чумата ќе се изврши во целата Република.

Превентивно инјектирање од претходниот став ќе се изврши со вакцини од атенуирани вируси (еднократно) во периодот од 15 март до 30 јуни 1968 година.

Свињите кои се тераат на заедничко пасиште мора претходно да бидат активно имунизирани против чумата.

Свињите кои се тераат или транспортираат од една во друга општина, ако служат за натамошно одгледување, пред тргнувањето односно утоварот, треба задолжително да се серумираат, доколку превентивно не се заштитени.

Во периодот по превентивното инјектирање на свињите против чумата перманентно ќе се врши инјектирање на подмладокот што ги исполнил пропишаните услови за инјектирање.

Свињите што се внесуваат од други подрачја на земјата во Републиката, а за кои нема доказ дека се активно имунизирани, ќе се вакцинираат веднаш по внесувањето, но не покасно од 10 дена.

7. Црвен ветар кај свињите

Превентивно инјектирање на свињите против црвен ветар ќе се изврши во населбите и општествените земјоделски стопанства што се загрозувани од оваа заразна болест.

Општинскиот орган на управата на ветеринарство ќе ги определи населбите и општествените земјоделски стопанства што се сметаат за загрозувани од црвениот ветар кај свињите, најдоцна во срок од 10 дена по објавувањето на оваа наредба.

8. Краста

На подрачјата на кои крастата кај овците владеела во текот на 1967 година најдоцна до крајот на април 1968 година ќе се изврши преглед на овците на краста.

Прегледите од претходниот став, согласно член 77 став 1 точка 1 од Основниот закон за мерките за унапредувањето на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 16/65) и член 68 од Законот за мерките за унапредувањето на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Сл. весник на СРМ“ бр. 36/66), ги врши надлежниот ветеринарен инспектор односно ветеринарна станица.

Во стадата во кои при прегледот се утврди краста треба неодложно, а најдоцна 15 дена по стриждбата, да се изврши прво капење на сите овци во тие стада. Второто капење ќе се изврши 15 дена по првото. Истовремено ќе се применуваат и други ветеринарно-санитарни мерки според постојните прописи.

Во стадата во кои во текот на 1968 година се установи краста неодложно ќе се презема лекување на болните животни односно двократно капење на сите овци во заразените стада, а ќе се применуваат и други ветеринарно санитарни мерки според постојните прописи.

Ако во една населба се утврди краста кај овците во две или повеќе стада ќе се изврши капење на сите овци во населбата односно капење на сите овци во стадата кои минуваат по исти пасишта каде минувало заразеното стадо како и на сите овци од стадата кои пред утврдувањето на заразата паселе на пасишта, каде пасело и стадото со заразени овци.

Овците од стадата што одат на летна испаша и во кои имало краста во текот на 1967 година односно во кои ќе се појави таа во периодот пред тргнувањето на летна испаша задолжително ќе се искапати најмалку еднаш додека се на зимните пасишта.

На стадата овци кои подлежат на капење според претходниот став, ако не бидат искапени, надлежниот општински ветеринарен инспектор нема да им издаде одобрение за напуштање на зимското пасиште.

9. Чума кај птиците

Задолжително превентивно инјектирање на кокошките против чумата со „muktezar“ вакцина на територијата на Републиката ќе се изврши два пати годишно. Првото инјектирање ќе се изврши во периодот од 1 април до 30 јуни а второто од 1 октомври до 31 декември 1968 година.

Превентивна заштита на подмладокот ќе се изврши со вакцина „kuge peradi“ (живи сој F или со вакцина „La Sota“).

Во општествените земјоделски стопанства со поголем број живина превентивна заштита на кокошките и пилињата ќе се врши и со вакцина „kuge peradi“ (живи сој F) односно со вакцина „La Sota“, според напатствието на производниот завод.

Во периодот меѓу пролетното и есенското превентивно инјектирање на кокошките против чумата перманентно ќе се врши инјектирање на подмладокот што ги исполнил условите за инјектирање.

10. Сакагија

Во општествените земјоделски и други стопанства задолжително ќе се врши офталмомаленизација и земање на крв за преглед на сакагија од сиот еднокопитен добиток во периодот од 1 октомври до 30 ноември 1968 година.

Шумарските и другите работни организации што работат било со свој било со ангажиран еднокопитен добиток должни се да преземат мерки да се изврши преглед на сакагија на тој добиток.

Лицата што постојано се предвижуваат со еднокопитен добиток од една во друга општина (чегари и др.) должни се тој добиток да го подложат на преглед на сакагија два пати годишно. Негативниот резултат надлежниот ветеринарен лекар ќе го забележи на грбот на уверението за здравствената состојба.

11. Заразна кривотница кај овците

Ќе се изврши преглед на сите стада овци сомнителни на заразна кривотница и лекување на овците во стадата за кои се утврди дека се заразени со заразната кривотница.

На лекување подлежат сите овци во заразеното стадо.

12. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата

Ќе се изврши заштитно инјектирање на овците против ентеротоксемијата и заразниот пролив кај јагнињата во месностите каде тие се установени во последните пет години.

Општинскиот орган на управата за ветеринарство согласно член 39 став 1 од Законот за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Сл. весник на СРМ“ бр. 36/66), ќе ги определи местата во кои ќе се врши инјектирањето од претходниот став.

13. Заразна агалакција кај овците

Ќе се изврши преглед на сите стада овци сомнителни на заразна агалакција кај овците.

14. Тифус кај птиците и бел пролив кај пилињата

Во фармите и стопанствата кои се занимаваат со производство на јајца и живина за расплод, најмалку два пати годишно, во растојание од 6 месеци, со методот на брза аглутинација, ќе се изврши преглед на тифус на сите кокошки во фармата (стопанството).

15. Белодробна стронгилоза и стомачно цревни паразити кај овците и говедата

Лекување на овците против белодробната стронгилоза и стомачно цревните паразити ќе се врши во населбите каде тие се појават односно лабораторијски установат.

Од сите говеда во општествените стопанства и сите стада овци во општествените стопанства за кои постои сомневање дека се заразени со белодробна стронгилоза односно стомачноцревни паразити ќе се земе материјал за лабораторијско испитување.

16. Ехинококоза

За сузбивање на ехинококозата, покрај другите ветеринарно-санитарни мерки, ќе се изврши и двократна дехелментизација (ареколинизација) на кучињата. Првата дехелментизација ќе се изврши во периодот од 1 јануари до 31 март 1968 година, а втората шест месеци по првата.

17. Пироплазмоза

Во периодот од април до септември 1968 година ќе се изврши најмалку двократно капење со противкрелжни средства на сите мерино и меринизирани овци односно на сите внесени говеда од благородни раси во Републиката.

18. Заразни болести кај пчелите

Ќе се изврши преглед во однос на заразни и паразитни болести на сите сандаци пчели во општествените земјоделски стопанства, а според можностите и во индивидуалните стопанства.

19. Метиљавост

Во сите подрачја на Републиката во кои се јавува метиљавоста ќе се изврши двократно превентивно третирање на овците и говедата против метиљавоста и тоа кај овците со инјектирање односно со противметилни капсули, а кај говедата со противметилни капсули. Првото третирање ќе се изврши во текот на пролетта, а второто во текот на есента.

Општинскиот орган на управата за ветеринарство, согласно член 39 став 1 од Законот за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Сл. весник на СРМ“ бр. 36/66), ќе ги определи местата во кои ќе се врши третирање од претходниот став.

20. Заразно пресушување на вимето

Во текот на 1968 година ќе се изврши еднократен преглед на сите крави во општествените земјоделски стопанства на болеста заразно пресушување на вимето и лекување на кравите за кои се утврди дека се болни од заразното пресушување на вимето.

21. Гангренозно воспаление на вимето кај овците

Ќе се изврши преглед на сите стада овци сомнителни на гангренозно воспаление на вимето кај овците.

22. Лептоспироза

Во општествените земјоделски стопанства ќе се земе крв од сите говеда и свињи за преглед на лептоспироза.

III

Утврдувањето и објавувањето на болестите од точка I на оваа Наредба, со исклучок на туберкулозата и специфичниот везикуларен стоматит, се врши врз основа на лабораторијски наод во еден од областните ветеринарно-дијагностички институти односно ветеринарно-дијагностички станици во земјата.

IV

Евиденција за спроведување на мерките одредени со оваа наредба се води по утврдените обрасци.

Број 08-2175/1
11 декември 1967 година
Скопје

Републички секретар за
земјоделство и шумарство,
Инж. Трајко Апостоловски, с. р.

369.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за електроенергетската инспекција („Службен весник на СРМ“ бр. 27/67), републичкиот секретар за индустрија и трговија пропишува

УПАТСТВО

ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ ИНСПЕКТОР

1. Легитимацијата, со која се утврдува својството на електроенергетски инспектор се издава според образецот кој е составен дел на ова упатство.

2. Големината на легитимацијата на инспекторот е 10 x 7 см. а нејзините корици се полутврди и обоени со црвена боја.

3. Легитимацијата на инспекторот важи за календарската година во која е издадена односно за календарската година за која е нејзиното важење продолжено, доколку изречно не е означен покус срок.

Продолжувањето срокот на важењето на легитимацијата за наредната година го врши органот на управата кој ја издал легитимацијата.

4. Заменувањето на постојната легитимација ќе се изврши до 1. I. 1968 година.

5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 01-5008/1
27. XI. 1967 година
Скопје

Републички секретар
за индустрија и трговија,
Ванчо Николовски, с. р.

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ ИНСПЕКТОР

(формата 10 x 7 см.)

(Прва страница на кориците)
Грб на Републиката

ЛЕГИТИМАЦИЈА
НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ ИНСПЕКТОР

(Втора страна на кориците)
Фотографија големина 6 x 4 см. .

(Своерачен потпис на инспекторот)
(Прва внатрешна страна)

(назив на органот кој ја издал легитимацијата)

_____ овластен е на територијата на _____ да ги врши работите на електроенергетската инспекција предвидени со соодветните прописи и ги врши правата и должностите што се утврдени со нив за електроенергетскиот инспектор.

Број _____
ден _____ 19 _____ година
Во _____

(М. П.)

(потпис на старешината на органот)

(Втората, третата и четвртата внатрешна страна)
Легитимацијата важи:

До _____ 19 _____ год.
(М. П.)

(потпис на старешината на органот)

До _____ 19 _____ год.
(М. П.)

(потпис на старешината на органот)

До _____ 19 _____ год.
(М. П.)

(потпис на старешината на органот)

(Третата и четвртата страна на кориците остануваат празни)

370.

Врз основа на член 26-ѓ став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за регионално просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ број 16/67), републичкиот секретар за индустрија и трговија пропишува

УПАТСТВО

ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА УРБАНИСТИЧКИОТ ИНСПЕКТОР

1. Легитимацијата со која се утврдува својството на урбанистички инспектор се издава според образецот кој е составен дел на ова упатство.

2. Големината на легитимацијата на инспекторот е 10 x 7 см. а нејзините корици се полутврди и обоени со црвена боја.

3. Легитимацијата на инспекторот важи за календарската година во која е издадена односно за календарската година за која е нејзиното важење продолжено, доколку изречно не е означен покус срок.

Продолжувањето срокот на важењето на легитимацијата за наредната година го врши органот на управата кој ја издал легитимацијата.

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 01-5008/1
27 ноември 1967 година
Скопје

Републички секретар
за индустрија и трговија,
Ванчо Николовски, с. р.

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА УРБАНИСТИЧКИОТ ИНСПЕКТОР

(формат 10 x 7)

(Прва страница на корицата)
Грб на Републиката

ЛЕГИТИМАЦИЈА
НА УРБАНИСТИЧКИОТ ИНСПЕКТОР

(Втора страна на кориците)
Фотографија големина 6 x 4 см.

(Своерачен потпис на инспекторот)
(Прва внатрешна страна)

(Назив на органот кој ја издал легитимацијата)

_____ овластен е на територијата на _____ да ги врши работите на урбанистичката инспекција предвидени со соодветните прописи и ги врши правата и должностите што се утврдени со нив за урбанистички инспектор.

(Име и презиме)
_____ да ги врши работите на урбанистичката инспекција предвидени со соодветните прописи и ги врши правата и должностите што се утврдени со нив за урбанистички инспектор.

Број _____
ден _____ 19 _____ година
во _____

(М. П.)

(потпис на старешината на органот)

(Втората, третата и четвртата внатрешна страна)

Легитимацијата важи:

До _____ 19 _____ година
(М. П.)

(потпис на старешината на органот)

До _____ 19 _____ година
(М. П.)

(потпис на старешината на органот)

До _____ (и т.н.)

(Третата и четвртата страна на кориците остануваат празни).

371.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за градежната инспекција („Службен весник на СРМ“ бр. 27/67), републичкиот секретар за индустрија и трговија пропишува

УПАТСТВО

ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ГРАДЕЖНИОТ ИНСПЕКТОР

1. Легитимацијата, со која се утврдува својството на градежен инспектор се издава според образецот кој е составен дел на ова упатство.

2. Големината на легитимацијата на инспекторот е 10 x 7 см. а нејзините корици се полутврди и обоени со црвена боја.

3. Легитимацијата на инспекторот важи за календарската година во која е издадена односно за календарската година за која е нејзиното важење продолжено, доколку изречно не е означен покус срок.

Продолжувањето рокот на важењето на легитимацијата за наредната година го врши органот на управата кој ја издал легитимацијата.

4. Заменувањето на постојните легитимации ќе се изврши до 1. I. 1968 година.

5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 01-5008/1

27 ноември 1967 година

Скопје

Републички секретар
за индустрија и трговија,
Ванчо Николовски, с. р.

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ГРАДЕЖНИОТ ИНСПЕКТОР

(формат 10 x 7 см.)

(Првата страна на кориците)

Грб на Републиката

ЛЕГИТИМАЦИЈА
НА ГРАДЕЖНИОТ ИНСПЕКТОР

(Втората страна на кориците)

Фотографија големина 6 x 4 см.

(своерачен потпис на инспекторот)
(Прва внатрешна страна)

(назив на органот кој ја издал легитимацијата)

_____ овластен е на територијата
на _____ да ги врши работите на градежната инспекција предвидени со соодветните прописи и ги врши правата и должностите што се утврдени со нив за градежниот инспектор.

Број _____

ден _____ 19 _____ година

во _____

(М. П.)

(потпис на старешината на органот)

(Втората, третата и четвртата внатрешна страна)
Легитимацијата важи:

До _____ 19 _____ година

(М. П.)

(потпис на старешината на органот)

До _____ 19 _____ година

(М. П.)

(потпис на старешината на органот)

До _____ 19 _____ година

(М. П.)

(потпис на старешината на органот)

До _____ (и т.н.)

(Третата и четвртата страна на кориците остануваат празни).

372.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за ловство (Службен весник на СРМ“ бр. 5/67), Републичкиот секретар за земјоделство и шумарство пропишува

УПАТСТВО

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ЛОВНИОТ ИНСПЕКТОР

1. Легитимацијата со која се утврдува својството на ловниот инспектор се издава според образецот кој е составен дел на ова упатство.

2. Големината на легитимацијата на ловниот инспектор е формат 70 x 100 мм и нејзините корици се тврди обоени со зелена боја.

3. Легитимацијата на ловниот инспектор важи за календарска година во која е издадена, односно за календарска година за која е продолжено нејзиното важење, доколку изречно не е означен покус срок.

Продолжувањето на важењето на рокот на легитимацијата го врши органот на управата кој ја издал легитимацијата.

4. Ловен инспектор на кого оваа функција му престанала, должен е веднаш, а најдоцна во срок од три дена да ја врати легитимацијата на органот кој ја издал.

5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 03-2658/1

12 декември 1967 година

Скопје

Републички секретар за
земјоделство и шумарство,
Инж. Трајко Апостоловски, с. р.

ОБРАЗЕЦ

ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ЛОВЕН ИНСПЕКТОР

(прва страна на првата корица)

Легитимација

на ловен инспектор

(втора страна на првата корица)

Фотографија големина 60 x 40 мм

(своерачен потпис на инспекторот)

(прва внатрешна страна)

Грб на СР Македонија

(Назив на органот што ја издал легитимацијата)

Легитимација

на ловен инспектор

Бр. _____

(втора внатрешна страна — празна)

(трета внатрешна страна)

_____ дипломиран шумарски инженер е овластен да ги врши работите на _____ ловен инспектор, според

Основниот закон за ловство („Службен лист на СФРЈ“ бр. 16/65) и Законот за ловство („Службен весник на СРМ“ бр. 5/67).

_____ 19 _____ година

Потпис на старешината
на органот,

М. П.

(четврта внатрешна страна)

Важноста на легитимацијата се продолжува за _____ година

М. П.

Потпис на старешината на органот

Важноста на легитимацијата се продолжува
за _____ година

М. П.

Потпис на старешината на органот
Важноста на легитимацијата се продолжува
за _____ година

М. П.

Потпис на старешината на органот
Важноста на легитимацијата се продолжува
за _____ година

М. П.

Потпис на старешината на органот
(петта внатрешна страна)
(шеста внатрешна страна)
(седма внатрешна страна)
(осма внатрешна страна)

Позначајни одредби од Основниот закон за лов-
ство и Законот за ловство.
(трета и четврта страница на корицата — празни)

373.

Врз основа на член 80 став 2 од Основниот за-
кон за здравственото осигурување (Службен лист на
ФНРЈ“ бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“
бр. 15/65, 29/65, 52/66 и 23/67), Собранието на Ре-
публиката заедница на социјалното осигурување
на работниците — Скопје, на седницата одржана на
14 декември 1967 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА НАЈМАЛИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПА-
ТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО
ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА**

I

Височината на надоместокот на трошоците за
исхрана и сместување за време на патување и пре-
стој во друго место во врска со остварувањето здрав-
ствена заштита за осигурените лица што ја утвр-
дуваат собранијата на комуналните заедници на
социјалното осигурување на работниците, не може
да биде пониска, и тоа:

— за деца на возраст до 10 години од 10 ди-
нари на ден, и
— за останатите од 15 динари на ден.

II

Ако осигуреното лице не преноќева за време
на патувањето, износот на надоместокот се намалу-
ва за 30%.

III

Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за најмалиот
износ на надоместокот на трошоците за исхрана и
сместување на осигурените лица за време на пату-
вање и престој во друго место во врска со оства-
рувањето здравствена заштита („Службен весник на
СРМ“ бр. 43/64).

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка
Република Македонија“ а ќе се применува од 1
јануари 1968 година. к

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКАТА ЗАЕДНИЦА НА
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-3350/1

14 декември 1967 година

Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

374.

Врз основа на член 113 став 1 од Основниот за-
кон за организација и финансирање на социјалното
осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65,
57/65, 29/66, 52/66 и 12/67), Собранието на Ре-
публиката заедница на социјалното осигурување
на работниците — Скопје, на седницата одржана на
14 декември 1967 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ ГРАНКИ, ГРУПИ ОДНОСНО ПОД-
ГРУПИ НА ДЕЈНОСТИ ВО КОИ МОЖЕ ДА СЕ
ОПРЕДЕЛИ ДОДАТЕН ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИД-
СКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПО-
КРИВАЊЕ ТРОШОЦИТЕ ЗА ИНВАЛИДСКО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ-
ТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА
ПРИДОНЕСОТ**

I

Во Одлуката за определување гранки, групи
односно подгрупи на дејности во кои може да се
определи додатен придонес за инвалидско и пен-
зиско осигурување за покривање на трошоците за
инвалидското осигурување и утврдување на крите-
риумите за определување височината на придонесот
(„Службен весник на СРМ“ бр. 42/65 и 38/66) во
точка I се вршат следниве дополненија:

1) Во областа 1. **Индустрија и рударство**, се дода-
ваат следниве групи:

- „111—40 Претпријатија за дистрибуција на елек-
трична енергија и јавно осветлување;
- 116—13 Рудници на кварцен песок;
- 116—50 Претпријатија за производство на порце-
лан и керамика (вклучувајќи и електро-
порцелан);
- 117—61 Претпријатија за производство на мото-
ри, моторни возила и трактори;
- 122—11 Претпријатија за пиланска преработка на
дрва;
- 122—21 Претпријатија за производство на мебел
и градежна столарија;
- 123—10 Претпријатија за производство на хар-
тија, целулоза, картон и лепенки;
- 127—10 Мелници и лупелници за ориз;
- 127—31 Претпријатија за конзервирање и прера-
ботка на овоштија и зеленчук;
- 127—87 Останати претпријатија на прехранбената
индустрија (кавовини, зачини, прашоци и
др.), и
- 131—10 Претпријатија за геолошки и рударски
испитувања.“

2) Во областа 2. **Земјоделство и рибарство**, се дода-
ва групата:

„213—11 Водни заедници“.

3) Во областа 4. **Градежништво**, се додава групата:

„412—23 Претпријатија за одржување на желез-
нички пруги“.

4) Во областа 6. **Трговија и угостителство**, се дода-
ваат следниве групи:

- „611—12 Претпријатија и дуќани во трговијата на
мало со зеленчук, овоштие и нивни пре-
работувачки;
- 611—18 Останати претпријатија и дуќани во трго-
вијата на мало со прехранбени производи;
- 611—22 Претпријатија и дуќани во трговијата на
мало со текстил, кратка плетена стока и
конфекција, и

612—27 Претпријатија во трговијата на големо со сирова кожа, волна, влакна и сл.“

5) Во областа 7. **Занаетчиство**, се додаваат следниве групи:

„724—70 Претпријатија и дуќани за изработка на горна и долна облека по мерка и нивни поправки, и

770—20 Претпријатија и дуќани за вршење услуги на домаќинството (перење и пеглање алишта, чистење пендериња и паркет, оџа-чарски и др. услуги)“.

6) Во областа 9. **Културна и социјална дејност**, се додава групата:

„916—40 Установи за рехабилитација и запослување“.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1968 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-3348/1

14 декември 1967 година

Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

375.

Врз основа на член 33 став 3 од Основниот закон за здравственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/65, 29/66, 52/66 и 23/67), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 14 декември 1967 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНИОТ ИЗНОС НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕНИТЕ ЛЕКОВИ ВО 1968 ГОДИНА

I

На име учество во трошоците за користење на издадените лекови, освен лековите за чија примена е потребна непосредна интервенција на стручен здравствен работник, осигурените лица плаќаат по 1,50 динари по издаден лек во аптека или друга здравствена установа на територијата на Социјалистичка Република Македонија, без оглед на цената на лекот.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-3351/1

14 декември 1967 година

Скопје

Претседател
Мара Минанова, с. р.

376.

Врз основа на член 85 став 2 од Основниот закон за здравственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/65, 29/65, 52/66 и 23/67), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 14 декември 1967 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАЈМАЛИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ

I

Надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице, што го утврдуваат собранијата на комуналните заедници на социјалното осигурување на работниците не може да биде помал од:

— 250 динари за осигурено лице на возраст над 10 години, и

— 200 динари за осигурено лице на возраст до 10 години.

II

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за најмалиот износ на надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице („Службен весник на СРМ“ бр. 43/64).

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1968 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-3349/1

14 декември 1967 година

Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

Ојласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО ВИТОЛА

Ликовски Телов Рамадан од село Острец, Битолско, поднесе тужба за утврдување постоење на брак против Ликова Рамаданова Азбија, од село Острец, сега со непознато место на живеење. Се поканува тужената во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во спротивно на истата ќе ѝ биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Витола II. бр. 442/66. (104)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При. Општинскиот суд во Прилеп, се води постапка за докажување на загубено свидетелство за завршено IV одделение — основно училиште през 1944/45 година, на име Вељаноски Орданов Цветко, од с. Рилево, Собрание на општината Прилеп.

Се поканува секое лице кое го нашло или ќе го пронајде горенаведеното свидетелство, да јави на Општинскиот суд во Прилеп, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 878/67.

При Општинскиот суд во Прилеп, се води постапка за докажување на загубено свидетелство за завршено Трговско училиште и диплома за завршен испит при тоа училиште, през учебната 1952/53 година, на име Тулеска Јованоска Блага од Прилеп.

Се повикува секое лице кое го нашло или ќе го пронајде горенаведеното свидетелство да јави на овој суд во рок од три месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 229/67. (106)

При Општинскиот суд во Прилеп, се води постапка за докажување на загубено свидетелство за завршен III клас вечерно-занајтчиско трговско училиште во Прилеп, през учебната 1924/25 година, на име Димески Јанакије Сотир, од Прилеп, ул. „Мирче Ацев“ бр. 20.

Се поканува секое лице кое го нашло или ќе го пронајде горенаведеното свидетелство, да јави на овој суд во рок од три месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 1106/67. (107)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 9. I. 1967 година, страна 63, реден број 13 е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Штип, ул. „Крсте Мисирков“ број 28. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на зеленчук, овошје, прехранбени производи и алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од страна на Земјоделската задруга „Бандера“ од село Драгојево, Штипско.

Раководител на продавницата е Димитар Филипов, кој не е овластен да ја потпишува, бидејќи потпишувањето ќе го врши директорот на задругата.

Впишувањето се изврши во регистарот врз основа на одлуката на задружниот совет на задругата број 1260 од 7. X. 1966 година и одобрението бр. 05-7538 од 4. I. 1967 година на Одделението за стопанство при Собранието на општина Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 11/67. (295)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. број 39, страна 153, книга I е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Братство единство“, село Горно Лисиче — Стовариште во населба Горно Лисиче. Предмет на работењето на стовариштето е продажба на огревен и градежен материјал.

Стовариштето е основано од задружниот совет на Земјоделската задруга „Братство единство“, село Горно Лисиче, со решение на Собранието на општина Кисела Вода, Скопје — Трудова инспекција бр. 04-10334/2 од 17. X. 1966 година.

Раководител на стовариштето е Милошевски Цветан.

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 77 од 18. II 1967 година (330)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 15. XI. 1966 година, страна 106, реден број 1, е запишана под фирма: Молеро-фарбарска задруга „Луксуз“, со седиште во Струмица.

Задругата ќе ги обавува следните дејности: сите видови на молеро-фарбарски услуги.

Овластени лица за потпишување на задругата се: Никола Христов Панов, в.д. директор, Томе Коцев Наков и Андон Ѓорѓи Ѓорѓиев.

Впишувањето се изврши во регистарот врз основа на одлуката на основачите на задругата: Никола Панов, Томе Новаков, Ѓоко Танчев, Ристо Илиев, Боро Христов, Иван Динев, Андон Мицев, Славчо Василев, Стефчо Ташев, Ристо Тупарев, Ѓорѓе Митев, Митко Трендов, Трајчо Алексов и Митко Караманов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 251/66. (143)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 26. I. 1967 година, страна 114, реден број 3, е запишан под фирма: Угостителски дуќан, со седиште во с. Еднокукево, Струмичко. Предмет на работењето на дуќанот е продажба на алкохолни пијалоци, чоколада, цигари и бонбони.

Дуќанот е основан од страна на Земјоделската задруга „Вело злато“, с. Еднокукево, Струмичко.

Раководител на дуќанот е Андон Ангелов, кој не е овластен да го потпишува, бидејќи потпишувањето ќе го вршат потписниците на задругата.

Впишувањето на дуќанот е запишано во регистарот врз основа на одлуката на Задружниот совет на задругата од 1. XII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 8/67. (282)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 26. I. 1967 година, страна 104, реден број 7 е запишана под фирма: Крчма, со седиште во село Муртино, Струмичко. Предмет на работењето на крчмата е: продажба на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и сите видови на салати; продажба на конзерви, како и слаткарски работи со сите видови бонбони, чоколади, кекси; некои видови на графички средства (моливи, гуми, тетратки, жилети и др.); продажба на леб, кебапи, салами и плескавици.

Раководител на продавницата е Киро Јанакон, кој не е овластен да ја потпишува, бидејќи потпишувањето ќе го обавува директорот на задругата Јордан Вучковски.

Впишувањето на крчмата е запишано во регистарот врз основа на одлуката бр. 27 од 24. I. 1967 година на Задружниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 30/67. (288)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 23. XII. 1966 година, страна 76, реден број 7, е запишана под фирма: Продавница број 2, со седиште во село Ново Коњарево, Струмичко. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Тромеѓа“ од с. Старо Коњарево, Струмичко.

Раководител на продавницата е Јанчо Николов Иванов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на задругата.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 231 од 16. VIII. 1966 година на задружниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 265/66. (138)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 23. XII. 1966 година, страна 92, реден број 7, е запишана под фирма: Крчма, со седиште во село Турново, Струмичко. Предмет на работењето на крчмата е точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци со продажба на леб.

Крчмата е основана од страна на Земјоделската задруга „Партизан“ од с. Турново, Струмичко. Раководител на крчмата е Пављо Јанакон Христов, кој не е овластен да ја потпишува.

Потпишувањето ќе го врши директорот на задругата, Диме Козаровски.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 01-739 од 21. XI. 1966 година на задружниот совет и управниот одбор на Задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 268/66. (139)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 28. XII. 1966 година, страна 98, реден број 7, е запишана под

Раководител на крчмата е Пављо Јанакос Христов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на задругата, Диме Козаровски.

фирма: Крчма, со седиште во село Моноспитово, Струмичко. Предмет на работењето на крчмата е: продажба на алкохолни пијалаци, безалкохолни пијалаци, бонбони, чоколади, наполитанки, сувомесни производи, цитари, кибрит, конзерви и сите видови салати.

Крчмата е основана од Земјоделската задруга „Илинден“ од с. Моноспитово, Струмичко.

Раководител на крчмата е Панде Ристов Мечкаров, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши управниот одбор на задругата.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 535 од 22. XI. 1966 година, на задружниот совет на Задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 266/66. (140)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите рег. број 58, страна 197 е запишано следното: На досегашните потписници на Земјоделската задруга „Илиница“, село Раец Кавадарско и тоа Перо Јованов, управник, и Васил Панов Јовчев, член на управниот одбор, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За директор на Земјоделската задруга „Илиница“, село Раец е именуван Никола Ангелов Димитров, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначениот потписник Киро Ѓорев Игевски, пом. книговодител, со стариот регистриран потписник Ристо Мојсов, книговодител, сметано од 7. IV. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 326 од 11. IV. 1967 година. (768)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите рег. број 3, страна 9 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите од рег. бр. 3, страна 9 Земјоделската задруга „Гоце Делчев“, село Бразда, бидејќи се присоединува кон Техничката служба при Медицинскиот факултет — Скопје, согласно заедничките одлуки на советите на Техничката служба при Медицинскиот факултет — Скопје и Земјоделската задруга „Гоце Делчев“, село Бразда бр. 01-70 од 13. I. 1967 година и елаборатот за економска оправданост, како произведен погон.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 194 од 29. V. 1967. (897)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 29, страна 469 е запишано следното: Досегашниот управен одбор на Земјоделската задруга „Слободан Пепошки“, село Вруток, Гостиварско е сменет и во составот на новиот управен одбор на состанокот одржан на 1. IV. 1967 година се избрани: Мустафа Мелита Енвер, претседател на управниот одбор, Спасевски Спиров Јорде, Јаја Мислим Заими, Идризи Нурдина Идриз, Живко Новев Лазаревски, Ангелковски Ангеле и Стојановски Јаковов Милош.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 456 од 31. V. 1967 година. (917)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите рег. број 59, страна 231 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите од рег. број 59, страна 231, Земјоделската задруга „Слога“, село Тронежа, бидејќи се присоединува кон Земјоделскиот комбинат „Куманово“ — Куманово, согласно одлуките на советите на комбинатот и задругата, и елаборатот за економска оправданост.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 395 од 31. V. 1967 година. (932)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите рег. број 12, страна 23 е запишано следното: На Земјоделската задруга „Крсте Димов“, село Извор, под присилна управа со решението на Собранието на општината Титов Велес ѝ се укинува присилната управа. Му престанува функцијата на присилниот управник Илија Иванов и му се одзема правото, задругата да ја потпишува, задолжува и раздолжува.

За в.д. директор е назначен Велес Тодор, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник, Саздовски Ванчев Атанас, шеф на сметководството, сметано од 18. V. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 482 од 31. V. 1967 година. (950)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите рег. бр. 21, страна 81 е запишано следното: Дејноста на Земјоделската задруга „Југ“, село Јанчиште, Тетовско се проширува и со продажба на индустриски, прехранбени, земјоделски стоки и пијалаци во затворени шишиња, согласно одлуката број 69 од 23. V. 1967 година, на задружниот совет и елаборатот за економска оправданост.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 510 од 31-V-1967 година. (952)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 57, страна 227 е запишано следното: Досегашниот потписник на Земјоделската задруга „Единство“, село Волковија, Гостиварско, Светозар Дабевски, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на Земјоделската задруга „Единство“, село Волковија, е назначен Синадиновски Ѓоре, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа Марко Квзмановски и Крсте Ристовски, сметано од 7. VI. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 560 од 16. VI. 1967 година. (968)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите рег. број 81, страна 289 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите од рег. број 81, страна 289 Земјоделската задруга „Александар Илиев“, село Пепелиште, бидејќи се присоединува кон Земјоделската задруга „Пекарев“, — Неготино, согласно одлуките на задружните совети.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 518 од 16. VI. 1967 година. (980)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите рег. број 79, страна 814, книга I е запишано следното: Кон Земјоделската задруга „Пекарев“, Неготино се присоединува Земјоделската задруга — „Александар Илиев“, село Пепелиште, Титоввелешко, согласно одлуките на задружните совети и елаборатот за економска оправданост.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 519 од 16. VI. 1967 година. (981)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите рег. број 74, страна 297, е запишано следното: Дејноста на земјоделската задруга „Единство“, село Челопек, Тетовско, се проширува и со: трговија на земјоделски производи, мешовити индустриски стоки, трговија со градежни материјали, електроинсталациони материјали и огревни материјали на големо и мало, согласно одлуката на задружниот совет од 26. V. 1967 година и елаборатот за економска оправданост.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 572 од 16. VI. 1967 година. (1016)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите рег. број 67, страна 267 е запишано следното: Досегашниот управен одбор на Земјоделската задруга „Братство“, село Дебреше, Гостиварско, е сменет и за членови на новиот управен одбор согласно записниците од 26. IV. 1967 година, 10. IV. 1967 и 13. V. 1967 година се избрани: Исмани Ајредин, Исајловски Миле, Илјази Сало, Ефроски Дрецо, Серафимовски Цветко и Елези Намик, членови. Претседател на управниот одбор е Исајловски Миле.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 583 од 21. VI. 1967 година. (1057)

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, запишан е во регистарот на занаетчишките дукани и работилници на страна 243, рег. бр. 243/II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Фризер, Васил Лазаров Митев, со деловно седиште во Кочани, бл. „К. Маркс“ број 7. Предмет на работењето на дуќанот е вршење фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Лазаров Митев. (30)

Врз основа одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, запишан е во регистарот на занаетчишките дукани и работилници на страна 242, рег. бр. 242/II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Волновлачар Трајче Ангелов Димитров, со седиште во Кочани, ул. „Љупчо Сантев“ број 16. Предмет на работењето на дуќанот е вршење волновлачарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Трајче Ангелов Димитров. (31)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, запишан е во регистарот на занаетчишките дукани и работилници на страна 244, рег. бр. 244/II, занаетчишкиот дуќан под фирма: „Колар“ Душан Стојанов Јорданов, со седиште во село Теранци. Предмет на работењето на дуќанот е вршење коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Душан Стојанов Јорданов. (32)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, запишан е во регистарот на занаетчишките дукани и работилници на страна 248, рег. бр. 248/II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Инсталатер за водовод и канализација, Александар Лазаров Стојанов, со седиште во Кочани, ул. „Димитар Влахов“ бр. 30. Предмет на работењето на дуќанот е инсталирање на водоводи и канализации.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Александар Лазаров Стојанов. (33)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчишките дукани и работилници на страна 49, рег. бр. 767, книга II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Сода-вода Борис Ефремов Дракалски, со седиште во Берово. Предмет на работењето на дуќанот е производство на сода-вода и други безалкохолни пијалоци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Борис Ефремов Дракалски. (36)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчишките дукани и работилници на страна 48, рег. бр. 765, книга II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Сода-вода, Борис Ј. Спенцарски, со седиште с. Смојмирово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење услуги од ковачката, лимарската и швајцарската струка.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Борис Ј. Спенцарски. (38)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчишките дукани и работилници на страна 49, рег. бр. 766, книга 99, занаетчишкиот дуќан под фирма: Тапетар — декоратер, Јован Јованов Буовски, со седиште во Пехчево. Предмет на работењето на дуќанот е тапетарски и декоратерски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Јован Јованов Буовски. (39)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчишките дукани и работилници на страна 246, рег. бр. 246/II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Чевлар, Панче Христов Андонов, со седиште во Кочани, ул. „М. Тито“ бр. 28. Предмет на работењето на дуќанот е чевларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Панче Христов Андонов. (40)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчишките дукани и работилници на страна 254, рег. бр. 254/II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Мелничар, Душан Методијев Заов, со седиште во село Тркање. Предмет на работењето на дуќанот е вршење мелничарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Душан Методијев Заов. (41)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчишките дукани и работилници на страна 255, рег. бр. 255/II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач, Драгомир Костов Јованов, со седиште во село Г. Подлог. Предмет на работењето на дуќанот е шиене облеки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Драгомир Костов Јованов. (42)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчишките дукани и работилници на страна 251, рег. бр. 251/II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Столар, Славко Стојчев Дивчев, со седиште во село Кучичино. Предмет на работењето на дуќанот е столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Славко Стојчев Дивчев. (43)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 252, рег. број 252/II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Столар, Стојан Стојчев Левков, со седиште во село Тркање. Предмет на работењето на дуќанот е столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Стојан Стојчев Левков. (44)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 247, рег. бр. 247/II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Столар, Славе Блажев Ангелов, со седиште во село Теранци. Предмет на работењето на дуќанот е столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Славе Блажев Ангелов. (45)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 253, рег. 253/II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач, Киро Бојко Паунов, со седиште во Кочани ул. „Иво Рибар“ број 8. Предмет на работењето на дуќанот е шиеше и облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Киро Бојко Паунов. (46)

Врз основа на одобрението од Собранието на општината Валандово, е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници, под рег. бр. 62, реден број 1, книга I, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кебапчија Петар Камчев, со седиште во Валандово. Предмет на работењето на дуќанот е печење и продавање на кебап.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Петар Камчев. (47)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 176, рег. бр. 176, книга I, занаетчишкиот дуќан под фирма: Столар Михаил Владимиров Бубевски, со седиште во Берово. Предмет на работењето на дуќанот е столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михаил Владимиров Бубевски. (48)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 178, рег. бр. 178, книга I, занаетчишкиот дуќан под фирма: Столар, Стефан Петрев Цоневски, со седиште во село Панчарево. Предмет на работењето на дуќанот е столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Стефан Петрев Цоневски. (49)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 177, рег. бр. 177, книга I, занаетчишкиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадер Герасим Јованов Велински, со седиште во село Русиново. Предмет на работењето на дуќанот е вршење сидаро-фасадерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Герасим Јованов Велински. (50)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 250, рег. бр. 250/II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Фризер, Христо Герасимов Николов, со седиште во Кочани, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 4. Предмет на работењето на дуќанот е вршење фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Христо Герасимов Николов. (51)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1, книга II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Калаџија, Илија Тасев Христов, со седиште во Берово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење калаџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Илија Тасев Христов. (53)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 249, рег. бр. 249/II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Електромеханичар, Илија Ристов Иванов, со седиште во Кочани, ул. „29 ноември“. Предмет на работењето на дуќанот е вршење електромеханичарски услуги и тоа: винклирање на мотори, поправка и одржување на електрични машини и др.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Илија Ристов Иванов. (54)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 259, рег. бр. 259/II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Чевлар, Јаким Манев Иванов, со седиште во с. Зрновци. Предмет на работењето на дуќанот е изработка и поправка на чевли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Јаким Манев Иванов. (55)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани бр. 03-3603 од 3. IV. 1967 година, е запишан во регистарот на самостојните угостителски дуќани, угостителскиот дуќан под фирма: Крчма, Љупчо Иванов Лазаров, со седиште во село Зрновци. Предмет на работењето на угостителската крчма е: точење на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и во поголем дел едноставни ладни јадења.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Љупчо Иванов Лазаров. (56)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 258, рег. бр. 258/II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Машинобравар Јане Петрушев Стоилов, со седиште во село Чешиново. Предмет на работењето на дуќанот е вршење машинобраварски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Јане Петрушов Стоилов. (57)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 257, рег. бр. 257/II, занаетчишкиот дуќан под фирма: Мелничар, Пешо Борисов Гицов, со седиште во село Чифлик. Предмет на работењето на дуќанот е вршење мелнички услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Пешо Борисов Гицов. (59)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Сообраќајното на општината Берово бр. 03-116/1 1967 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 179, рег. бр. 179, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар, Стојан Ѓорѓи Трајковски, со седиште во село Митрашинци. Предмет на работењето на дуќанот е вршење волновлачарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Стојан Ѓорѓи Трајановски. (60)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Сообраќајното на општината Берово бр. 03-1175/1, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 180, рег. бр. 180, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Благој Киров Пендевски, со седиште во село Владимирово. Предмет на работењето на дуќанот е столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Благој Киров Пендевски. (61)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот четвртаст печат на Претпријатието за изработка на кожна галантерија „29 ноември“ Белград Продавница — Скопје ул. „Маршал Тито“ број 53, под име: „Претпријатие за изработка на кожна галантерија „29 ноември“ Белград Продавница — Скопје ул. „Маршал Тито“ број 53“, се огласува за неважен. (7484)

Загубениот округли печат на Земјоделската задруга „Македонија“, село Велимбегово, Скопско, под име: „Земјоделска задруга „Македонија“, с. Велимбегово, Скопско“, се огласува за неважен. (3711)

Загубениот округли печат на Институтот за туберкулоза на СРМ — Скопје под име: „Институт за туберкулоза на СРМ — Скопје I“, се огласува за неважен. (7601)

КОНКУРСИ

Управниот одбор на Заводот за образование, воспитување и згрижување на деца и младинци — Скопје

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на работните места:

1. Еден воспитувач
2. Една медицинска сестра

У с л о в и:

Воспитувачот да завршил педагошка академија (група О.Т.О.), а медицинската сестра средна медицинска школа.

Со молбите кои се поднесуваат лично да се достават куси биографски податоци за движење во службата и документи за стручната подготовка. Пробната работа ќе трае задолжително три месеци.

Некомплетирани документи нема да се земат за разгледување.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

За резултатите од Конкурсот кандидатите ќе бидат известени во рок од 5 дена. 1814

Работничкиот совет на Медицинскиот центар

— Неготино —

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за директор на Медицинскиот центар — Неготино

Покрај општите услови за стапување во работен однос, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— висока медицинска подготовка и положен стручен испит;

— да поминал најмалку три години на раководно работно место во здравствена установа;

— да има најмалку три години работна практика во струката.

Личниот доход според Правилникот за личен доход на Медицинскиот центар — Неготино.

Молбите со 0,50 динари таксена марка заедно со документите потребни за докажување за исполнување на условите по конкурсот, се доставуваат во рок од 15 дена од објавувањето на конкурсот до Комисијата за именување директор на Медицинскиот центар — Неготино.

Молбите без потребните документи нема да бидат земени во разгледување. (1810)

Советот на Медицинскиот центар — Гостивар, врз основа на согласност од Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика на СР Македонија — Скопје

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за специјализација на еден лекар по специјалноста — ПЕДИЈАТРИЈА.

УСЛОВИ: Кандидатите треба да имаат завршено Медицински факултет, положен стручен испит и работна практика најмалку три години поминати во здравствена установа.

Предност имаат кандидатите, кои работат во Медицинскиот центар — Гостивар.

По полагањето на специјалистичкиот испит кандидатот треба да се стави на располагање на Медицинскиот центар во Гостивар.

Пријавите со потребната документација да се достават до Советот на Медицинскиот центар во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Личниот доход според основите и мерилата утврдени со Правилникот за распределба на личниот доход на работниците при Медицинскиот центар — Гостивар. (1812)

Исправка на конкурсот објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 40 од 11 декември 1967

Во конкурсот за пополнување на работните места шеф на Травматолошкото одделение, шеф на Пластичното одделение, шеф на Поликлиниката, шеф на Одделението за анестезиологија со реанимација и шеф на Уролошкото одделение во Клиниката за хируршки болести во Скопје, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 40 од 11 декември 1967 година допуштена е грешка која се состои во следново:

Во точка 4 на конкурсот за работното место шеф на Одделението за анестезиологија со реанимација вместо посочените услови треба да стои:

„Лекар специјалист анестезиолог во звање наставник или пом. наставник.“

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА
НА КЛИНИКАТА (1815)

Управниот одбор на работната заедница при
КОМЕРЦИЈАЛНО-ИНВЕСТИЦИОНАТА БАНКА —
СКОПЈЕ, ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр. 4

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за прием на

1. Референт за девизно кредити-
рање и средства — — — — 2 работници
2. Висококвалификуван автомо-
ханичар — — — — 1 работник

У С Л О В И:

Под реден број 1 — кандидатите треба да имаат завршено економски факултет и 10 години практика. Да ги познаваат прописите за девизно работење и кредитирање, да познаваат книговодство и да владеат со еден од светските јазици (Англиски, Француски или Германски).

Под реден број 2 — кандидатите треба да се висококвалификувани автомеханичари, да имаат 10 години практика и да поседуваат возачка дозвола.

Пријавите со биографија, препис од диплома и други документи лично се доставуваат на горната адреса соба бр. 53 — III кат, во срок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

За резултатите Банката ќе ги извести учесниците на конкурсот — писмено, во срок од 15 дена од денот на заклучување на конкурсот.

Поблиски информации можат да се добијат во Службата за организација и работни односи (соба бр. 53 или 52 — III кат). (1813)

С О О П Ш Т Е Н И Е

Врз основа на член 20 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65) во врска со Амандманот II на Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија соопштува дека ќе врши избор на судии на окружните судови и тоа:

- на Окружниот суд — Скопје 2 судии,
- на Окружниот суд — Штип 3 судии.

Заинтересираните лица кои ги исполнуваат условите од член 40 од Основниот закон за судовите од општа надлежност („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/65), можат да се пријават до Собранието на СР Македонија — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во срок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на соопштението.

ОД СОБРАНИЕТО НА СРМ

СОДРЖИНА

Страна

354. Одлука за височината на надоместокот за друмски запрежни возила — — — — 761
355. Решение за престанок на функцијата на членови и за именување членови на Советот за избор на филмови на Претпријатието за промет на филмови „Македонија-филм“ во Скопје — — — — 761
356. Решение за престанок на функцијата на членови и за именување членови на Филмскиот совет на Претпријатието за производство на филмови „Вардар-филм“ во Скопје — — — — 761

357. Решение за престанок на функцијата на членови и за именување членови на Советот на Педагошката академија во Скопје — — — — 762
358. Решение за престанок на функцијата на член и за именување член на Советот на Педагошката академија во Битола — — — — 762
359. Решение за именување главен инспектор на Републичкиот инспекторат на ПТТ и радио-сообраќај — — — — 762
360. Решение за именување главен инспектор на Републичкиот инспекторат за железници и жичари — — — — 762
361. Решение за именување главен инспектор на Републичкиот инспекторат за патишта и патен сообраќај — — — — 763
362. Решение за именување членови на Конкурсна комисија за именување на директор на Геолошкиот завод — Скопје — — — — 763
363. Решение за престанок на функцијата на членови на Советот на Правниот факултет во Скопје — — — — 763
364. Решение за престанок на функцијата на членови и за именување членови на Советот на Заводот за образование, воспитување и згрижување на деца и младинци во Скопје — — — — 763
365. Решение за престанување на функцијата на членови и за именување членови на Советот за Вишата школа за социјални работници во Скопје — — — — 763
366. Решение за престанок на функцијата на членови и за именување членови на Советот на Стручното занаетчиско училиште со практична обука за глуви деца во Скопје — — — — 764
367. Решение за именување потсекретар во Извршниот совет — — — — 764
368. Наредба за преземање мерки за заштита на добитокот од заразните болести во 1968 година — — — — 764
369. Упатство за легитимацијата на електроенергетскиот инспектор — — — — 767
370. Упатство за легитимацијата на урбанистичкиот инспектор — — — — 767
371. Упатство за легитимацијата на градежниот инспектор — — — — 768
372. Упатство за образецот на легитимацијата на ловниот инспектор — — — — 768
373. Одлука за најмалиот износ на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето здравствена заштита — — — — 769
374. Одлука за дополнување на Одлуката за определување гранки, групи односно подгрупи на дејности во кои може да се определи додатен придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање трошоците за инвалидско осигурување и утврдување на критериумите за определување височината на придонесот — — — — 769
375. Одлука за височината на постојаниот износ на учеството на осигурените лица во трошоците за користење на издадените лекови во 1968 година — — — — 770
376. Одлука за најмалиот износ на надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице — — — — 770